

Врз основа на член 191, став (5) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19), и член 10, ставови (6) и (8) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19 и 93/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 3 јануари 2022 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ

1. Со ова решение важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител УП1 бр. 08-52/19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.147/19 и 33/21) на Друштвото за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Тетово, се продолжува до 18 февруари 2022 година согласно Анекс бр.2 на Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри МХЕЦ Градиште, со бр.11-2359/1 од 4 мај 2020 година, склучен помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање бр.11-4561/7 од 13 декември 2021 година и Друштвото за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Тетово со бр. 03/5 од 10 декември 2021 година, со кој е продолжен рокот за започнување со комерцијална работа на објектот.
2. Ова решение се доставува до Друштвото за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Тетово, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, операторот на пазарот на електрична енергија и операторот на електродистрибутивниот систем.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Друштвото за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Тетово со седиште на ул. Благоја Тоска бр.2 Тетово, согласно член 10 став (2) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа на 16 септември 2021 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Барање за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕЦ Градиште“ со планирана моќност од 571 kW и со локација на водосливот на река Вардар/Горен Вардар, КО Јегуновце, општина Јегуновце, заведено под архивски број УП1 бр.08-52/19 од 16 септември 2021 година.

Регулаторната комисија за енергетика на 15 јули 2019 година одржа седница на која донесе Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕЦ Градиште“ со планирана моќност од 571 kW и со локација на водосливот на река Вардар/Горен Вардар, КО Јегуновце, општина Јегуновце, на Друштвото за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Тетово, со рок на важење до 25 јануари 2021 година (согласно Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри МХЕЦ Градиште, МХЕЦ Дворце, склучен помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање бр.11-691/1 од 25.01.2018 година и Друштвото за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје со бр. 0307-1/1 од 29.01.2018 година), УП1 бр.08-52/19, објавено во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.147/19.

Регулаторната комисија за енергетика на 4 февруари 2021 година одржа седница на која донесе решение за продолжување на важноста на Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕЦ Градиште“ со планирана моќност од 571 kW и со локација на водосливот на река Вардар/Горен Вардар, КО Јегуновце, општина Јегуновце, на Друштвото за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Тетово, со рок на важење до 18 септември 2021 година (согласно Анекс на Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи МХЕЦ Градиште, со бр.11-2359/1 од 4 мај 2020 година, склучен помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање бр.11-545/1 од 26 јануари 2021 година и Друштвото за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Тетово со бр. 0301-1/1), УП1 бр.08-52/19, објавено во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.33/21.

Во однос на поднесеното барање УП1 бр.08-52/19 од 16 септември 2021 година, Регулаторната комисија за енергетика на 17 септември 2021 година донесе Решение за прекин на постапката се до доставување на анекс на Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи МХЕЦ Градиште со кој се продолжува рокот за изградба на хидроелектроцентралата.

Друштвото за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Тетово на 29 декември 2021 година до Регулаторната комисија за енергетика достави Анекс бр.2 на Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи МХЕЦ Градиште, со бр.11-2359/1 од 4 мај 2020 година, склучен помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање бр.11-4561/7 од 13 декември 2021 година и Друштвото за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Тетово со бр. 03-/5 од 10 декември 2021 година, согласно кој рокот за изградба на хидроелектроцентралата „МХЕЦ Градиште“ се продолжува до 18 февруари 2022 година.

По доставената документација од 29 декември 2021 година, Регулаторната комисија за енергетика утврди дека поднесеното Барање за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕ Градиште“ е комплетно и оправдано, и ја продолжи постапката со одржување на седница на којашто се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 бр.08-52/19
3 јануари 2022 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија:

Марко Бислимоски